

Анализа на финансиските резултати на НЛБ Банка АД Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2021 година

Во периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2021-та година, и покрај продолжените негативни ефекти од пандемијата КОВИД-19, која донесе бројни ограничувања во домашната и меѓународната економија. Во такви услови, целта на Банката, како една од водечките финансиски институции, е да ја зачува високата ликвидност и солвентност, да го задржи континуитетот и квалитетот на услугите кои ги нуди и да обезбеди финансиска поддршка на клиентите.

И во првиот квартал од 2021 година, Банката успеа да оствари позитивни резултати преку реализација на низа активности поврзани со зголемување и подобрување на понудата за клиентите со продукти и платни сервиси. Во овој период, Банката продолжи со имплементација на стратешките иницијативи во инвестиции во дигитализација и нови технологии, со цел пренасочување на клиентите кон дигиталните канали како поедноставни, поевтини и побезбедни начини на извршување на банкарските трансакции.

Инвестициите во дигитализацијата, подобрениот квалитет на средствата, посветеноста на сите вработени, како и постигнатите извонредни финансиски резултати во изминатата година, во првиот квартал од 2021-та беа наградени од:

- Финансискиот магазин EMEA на Europe Banking Awards 2020 каде НЛБ Банка АД Скопје е избрана за Најдобра банка во С. Македонија.

Биланс на состојба

Заклучно со 31.03.2021 година **билансната сума** изнесува 98.806.940 илјади МКД, односно се зголеми за 2.261.727 илјади МКД или 2,3% во однос на 31.12.2020 година.

Паричните средства и паричните еквиваленти изнесуваат 19.061.993 илјади МКД и бележат зголемување од 8,4% во однос на 31.12.2020 заради зголемена состојба на тековни сметки и краткорочни депозити во банки.

Кредитите и побарувањата од банки бележат зголемување од 468.689 илјади МКД во однос на 31.12.2020.

Вкупните **Кредити кај небанкарскиот сектор** изнесуваат 58.050.415 илјади МКД и бележат зголемување од 0,1% во однос на 31.12.2020. И покрај продолжената ситуација со КОВИД-19 во земјата, кредитирањето кај домаќинствата се зголеми и тоа во сегментот кредити за домување и потрошувачки кредити.

Вложувања во хартии од вредност изнесуваат 16.713.439 илјади МКД и се зголемени за 2,1% во однос на 31.12.2020 како резултат на зголеменото вложување во еврообврзници и благајнички записи. Вложувањата во хартии од вредност со рок на доспевање над три месеци Банката ги користи за управување со вишокот на ликвидност и поддршка на профитабилноста.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања во однос на 31.12.2020 година се намалени за 1,1%. Намалувањето се должи на редовни годишни исправки на вредноста на нефинансиските средства согласно регулативата на НБРСМ.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) изнесуваат 81.451.106 илјади МКД и во однос на 31.12.2020 година се зголемени за 1.671.267 илјади МКД или за 2,1%. Зголемувањето на депозитите се должи на нови клиенти од сегментот домаќинства кои се приматели на пензии, плата и други видови примања, нови клиенти кои ги користат физичките и електронските платни сервиси на Банката и нови клиенти од сегментот нефинансиски правни лица, како и на зголемувањето на приливот на средства на сметките на постојните клиенти во домашна и странска валута.

Обврски по кредити се зголемени за 19.413 илјади МКД или за 4,6%.

Субординираните обврски се зголемени за 1,2% во однос на 31.12.2020 година.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката се зголемени 3,2% и изнесуваат 13.847.611 илјади МКД.

Биланс на успех

Нето каматните приходи, заклучно со 31.03.2021 година се пониски за 1,9% споредено со истиот период претходната година, при што **приходите од камати** се пониски за 4,9%, главно поради пониски каматни приходи од секторите нефинансиски правни лица и население и како и пониски приходи од вложувања во хартии од вредност, додека расходите по камати се пониски за 23,6% главно поради пониски каматни стапки, реструктурирање на изворите во корист на средства по видување и намалување на расходи за субординирани обврски.

Нето приходите од провизии се повисоки за 5,7% споредено со истиот период претходната година, при што **приходите од провизии** се зголемени за 11,2% како резултат од зголемени приходи од ПОС терминали, повисоки приходи од услуги во платен промет во земјата и повисоки приходи од трансакциски сметки. **Расходите за провизии** се зголемени за 20,7%, главно поради повисоки расходи за картично работење.

Останатите некаматни приходи изнесуваат 199.647 илјади МКД и се повисоки за 32,0% во однос на истиот период претходната година, главно поради остварени повисоки наплати на претходно отпишани побарувања кај нефинансиски правни лица и население, остварена капитална добивка од продажба на превземени средства како и зголемени приходи од курсни разлики.

Вкупните приходи од работење изнесуваат 1.197.497 илјади МКД и се повисоки за 4,3% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните оперативни трошоци изнесуваат 507.719 илјади МКД и се зголемени за 5,6% при што трошоците за вработени се повисоки за 2,1%, трошоците за амортизација се повисоки за 7,7%, останатите расходи од дејност се повисоки за 8,8% во однос на истиот период претходната година.

Заклучно со 31.03.2021, беа издвоени **Исправки на вредноста на финансиските средства и вонбилансна изложеност**, на нето основа во износ од 133.331 илјади МКД или 28,4% помалку во однос на истиот период претходната година соодветно на структурата и квалитетот на кредитната изложеност. **Исправките на вредност на нефинансиски средства** изнесуваат 1.659 илјади МКД.

Бруто добивката на Банката заклучно со 31.03.2021 година изнесува 554.788 илјади МКД и е зголемена за 19,3% во однос на истиот период претходна година.

Нето добивката на Банката заклучно со 31.03.2021 година изнесува 499.309 илјади МКД и е зголемена за 19,3% во однос на истиот период претходна година.

Очекувања за претстојниот период

Како резултат на негативните ефекти од КОВИД-19 пандемијата македонската економија во 2020 година оствари годишен пад на БДП од -4,5% по солидниот раст од 3,2% во 2019 година. Падот на економијата беше во согласност со очекувањата, а условен од падот на домашната потрошувачка, која пак директно беше поврзана со мерките за ограничување и надворешното окружување. Нарушувањата кај глобалните канали на снабдување имаа значително влијание врз индустријата и извозно ориентираното производство, особено во вториот квартал од 2020 година по воведувањето на вонредната состојба во земјата како резултат на пандемијата КОВИД-19 и мерките преземени за здравствена заштита од страна на Владата на Република С. Македонија.

Согласно најновите предвидувања од домашните и странските институции макроекономскиот изглед на среден рок е позитивен но сепак условен од високи негативни ризици кои произлегуваат од неизвесноста за времетраењето на пандемијата и покрај оптимистичките најави за вакцинација. Оттука, земајќи ги во предвид проекциите за економски раст, 2021 година ќе биде година на економско заздравување, при што се очекува македонската економија да оствари позитивен раст кој би се движел помеѓу 3,6%-4,1%, при очекувано закрепнување на инвестициите, потрошувачката и надворешната побарувачка. Буџетскиот дефицит е проектиран на 4,9% од БДП на крајот на 2021 година, но дополнителната државна помош на населението и компаниите најавени во 2021 година, ќе реализираат повисок буџетски дефицит.

Во таа насока, НЛБ Банка АД Скопје, како втора системски значајна банка и трета банка по големина во Р.С.Македонија, постојано го следи развојот на кризата, влијанието на банкарските финансиски позиции и следствено проактивно ги прилагодува своите деловни операции. Банката редовно превзема мерки за заштита на своите клиенти и нуди најоптималните решенија, а како современа и креативна банка, ги следи светските технолошки трендови, истовремено насочувајќи ги своите ресурси кон позитивните придобивки од кризата како што се забрзаната дигитализација и развојот на нови бизниси, проследено со континуирано унапредување на банкарските процеси.

Истовремено, Банката ќе се стреми кон одржувањето или зголемување на пазарниот удел по различни сегменти во банкарскиот сектор на Република С.Македонија во зависност од преземениот ризик, влијанието на адекватноста на капиталот и профитабилноста. Како и досега, Банката интензивно ќе работи на развој на знаењето и вештините на човечките ресурси како главен столб на доброто работење, како и на развој на информатичкиот систем на Банката.

Известување за промени во сметководствените политики и методи

Во текот на првиот квартал од 2021 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Исплатени дивиденди

Во првиот квартал од 2021 година НЛБ Банка нема извршено исплата на дивиденда.

Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постојки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата заклучно со 31.03.2021 бележат намалување од 1,1% споредено со 31.12.2020.

Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемување поголеми од 30% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

/

Скопје, 26.04.2021 година

НЛБ Банка АД Скопје